



Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Број 16-5508/49
05.12.2014 година
С к о п ј е

Инспекторите од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 235 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014 и 116/2014), донесоа

ЗАКЛУЧОК

Постапката поведена со писмо број 16-5508/43 од 28.12.2014 година за вршење на контролен инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје- Одделение за лица со пречки во менталниот или телесниот развој, се запира.

Образложение

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика, извршија контролен инспекциски надзор за утврдување на постапувањето по решение број 16-5508/5 од 08.08.2014 година, со кое се определени мерки за отстранување на утврдените недостатоци и неправилности констатирани на записник број 16-5508/4 од 08.08.2014 година.

Инспекцискиот надзор е извршен над применувањето и спроведувањето на Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014 и 116/2014) и подзаконските акти донесени врз негова основа.

При вршењето на контролниот инспекциски надзор на записник број 16-5508/48 од 05.12.2014 година се констатира дека во целост е постапено по решението број 16-5508/5 од 08.08.2014 година година за отстранување на утврдените недостатоци и неправилности, поради што согласно член 241–а став 7 од Законот за социјалната заштита, се донесе заклучок како во диспозитивот

Жалбата не го задржува извршувањето на заклучокот согласно член 244 став 2 од Законот за социјалната заштита.

Заклучокот е донесен на ден 05.12.2014 година под број 16-5508/49.

Упатство за правно средство: Против овој заклучок може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 8 дена од денот на приемот на заклучокот преку Секторот за инспекциски надзор во областа на социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика

Инспектори за социјална заштита:

Соња Налбанти-Димоска
Јасмина Ѓоргиевска
Садат Нуредини